



ВЕ ВОДИ ВО:

ЈУЖНА АЛБ



Албанија излегува на Јадранско Море и на Јонско Море, а должината на брегот изнесува 427 км. Јадранската ривиера е песочна со плажи и до 5 км, а брегот на Јонското Море е карпест. Прекрасна недопрена природа и плажи, насекаде лимониви, смоквини и маслинкови дрвја.

Неверојатно чистите плажи и градови, хотелите, покажуваат дека тука туризмот станал доминантна гранка во однос на другите ресурси. Се вложува и во ловот и риболовот, културата и фестивалите. Сè е свртено кон југот затоа што северот е опасен. Околу 2.000 домаќинства не излегуваат од своите домови од страв за крвна освета. Така, додека едните живеат по племенски правила, другите цврсто газат во третиот милениум. Младите, главно, се одлучуваат да студираат менаџмент и тоа во американски школи, кои ги има сè повеќе.

Се забележува дека многу се гради и се вложува, на пример, на секој километар се поставуваат бензински пумпи, каде за автомобилите е обезбедено бесплатно перење, а во близина има чисти хотели со љубезен персонал. Овде секое




здание е архитектонски бисер, речиси и не постои кич. Брзо се гради и тоа претежно од бетон.

Албанија е поделена на 36 области, а Саранда и Буринт се на самата граница на Албанија и Грција, на брегот на Јонското Море, од каде за 30 минути со брод се доаѓа до Крф.

По должината на брегот на Саранда има кафе барови и чиста градска плажа. Се зборува дека заборавената торба ќе ја најдете на истото место каде сте ја оставиле. Полицијата не можете да ја забележите, но секогаш е тука. Насекаде се гледаат бункери, кои личат на бели печурки, обраснати со коров, некои од нив се обоени со розова или друга боја. Овие бункери се оставени и сега се туристичка атракција зашто нивното уривање е многу поскапо.

Бродовите секојдневно, по неколку пати, го минуваат патот од Крф до Саранда, а билетите чинат 30 евра. Навечер, додека се патува кон амфи-





НЕКОГАШНИОТ БАСТИОН НА КОМУНИЗМОТ СÈ ПОАТРАКТИВЕН ЗА ОДМОР, ЗАБАВА И ДОБРА ХРАНА

театарот во Бутринти, туристичкиот брод личи на дијамант. Туристите од Крф тука доаѓаат на претстави или само да видат како изгледал последниот бастион на комунизмот.

На терасите на елитните хотели во Бутринти, на брегот на Јонското Море, Крф изгледа како да е на дофат на рака.

Во Саранда има многу нешта кои треба да се видат, а највозбудливо е кога ќе се искачите на врвот од ридот до тврдината, која е претворена во прекрасен простор преполн со ресторани, кафеа и тераси, каде се изведуваат камерни претстави. Погледот кој се протега пред вас е незаборавен - се гледа Крф, планините, слатко-соленото езеро Буртинг, кое се излева во морето, бројни фарми. Неодоливи сирења и одлични вина, вкусна и разновидна храна, риба и месо, многу овошје и зеленчук. Секогаш како десерт се служи свежа јаболка и банана сечена на тркалца, прелиени со мед и цимет.

Еден голем киоск во близина на

православната црква, во центарот на Саранда, изобилува со избор на книги на албански и на англиски јазик.

Брегот на Јонското Море станува сè поатрактивен за туристите од цел свет, а жителите се љубезни и се

трудат за гостите најдобро што можат. Последните 2 години тука лежуваат сè повеќе Македонци. А, дали имало непријатни ситуации или провокации? НЕ! Па, зарем тоа не е доволно!

